



Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Скопје/Shkup, 16 ноември 2021 година/viti
Бр./Nr.: 40-11113/1

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

СКОПЈЕ

Во прилог за извршување ви се доставува Решението за утврдување на категорија на угостителски објект, донесено од Владата на Република Северна Македонија, под бр.40-11113/1 од 16 ноември 2021 година.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

SEKRETARI I PËR VITIN SHËMË QEVERISË SË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Мухамед Зеќири / Muhamed Zeqiri



ПРИЛОГ: 1

ДОСТАВЕНО И ДО:

-Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

Подготвил: Владимир Лазаревски *VL*
Проверил: д-р Стефан Волкановски
Контролирал: Љубица Р. Димовска / Снежана М. Пендовска *С*
Согласен: Зоран Брњарчевски *ZB*

1



Врз основа на член 27-б став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 ноември 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со оваа решение се утврдува дека угостителскиот објект хотел Леонардо со седиште на ул. Партениј Зографски бр. 19, Скопје, ги исполнува условите за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди, со период на важност од три години сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот објект се објавуваат на веб страницата на Владата на Република Северна Македонија.

Образложение

ВЕНЕКС ВЕСНА И ДР. ДОО СКОПЈЕ со седиште на ул. Партениј Зографски бр. 19 Скопје поднесе Барање бр. УП1-13-1095 од 6.9.2021 година, за утврдување на потребните услови на угостителскиот објект хотел Леонардо со седиште на ул. Партениј Зографски бр. 19 Скопје, за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди.

Комисијата за категоризација на угостителските објекти, постапувајќи по Барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр.УП1-13-1095 од 23.9.2021 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди, пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за сместување за вршење на угостителска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.41/13).

Врз основа на член 27-б од Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20), Владата на Република Северна Македонија на предлог на Комисијата за категоризација на угостителските објекти за сместување донесува решение за утврдување на категорија на угостителските објекти за сместување.


Согласно член 27-б од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување на категорија на угостителскиот објект за сместување се издава со важност од три години од денот на издавањето.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението.

Бр. 40-11113/1
16 ноември 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА





МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за
определена категорија на угостителскиот објект за сместување
Бр. УПА 13-1095 од 23 / 09 / 2021 година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,
постапуваќи по барање бр. УПА 13-1095 од 06.09.2021 година, поднесено од
ВЕНЕКС ВЕСНА И ДР ДОО, со адреса У ПАРТИНОЈ ЗАГРАДИ БР. 191 во
СКОПЈЕ за утврдување и исполнување услови за категоризација во
угостителски објект ЛЕОНАРДО (вид на угостителски објект)
ХОТЕЛ со предлог категорија од угостителот од ТРЕЌА СИЗЕЛ

изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:

КОМИСИЈАТА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ,
ПОСТАПУВАЈЌИ ПО ПОДАТЕЧНО БАРАЊЕ ОД ВЕНЕКС ВЕСНА
И ДР. ДОО ПРИ ИЗЪРШЕНИОТ УВИД ВО ХОТЕЛ ЛЕОНАРДО
КОНСТАТИРА ДЕКА ИСТИОТ ГИ ИСПОЛНИВА УСЛОВИТЕ ЗА
ХОТЕЛ ОД ТРЕЌА КАТЕГОРИЈА ОД ТРЕЌА СИЗЕЛ.

Во врска со утврдената фактичка состојба присутното лице ги имаше следните забелешки:

Од наведеното се констатира дека објектот	<input checked="" type="checkbox"/> ГИ	<input type="checkbox"/> НЕ ГИ
условите за бараната категорија	ИСПОЛНУВА	ИСПОЛНУВА
Записникот е прочитан на присутните	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Странки и забелешки:	ИМА	НЕМА

Учесници во увидот име и презиме предложена категорија потпис

Од Комисијата:

1.	<u>Сунзи Јаќиќ</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>Борис Шаревац</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>Сунзи Сали</u>	<u>[Signature]</u>
4.	<u>Доротија Ристовска</u>	<u>[Signature]</u>
5.	<u>Снежана П. Урошевиќ</u>	<u>[Signature]</u>
6.	<u>Ивана Маслева</u>	<u>[Signature]</u>
7.	<u>Димче Лазаревски</u>	<u>[Signature]</u>
8.	<u>Јордан Лазар</u>	<u>[Signature]</u>
9.	<u>Брани Симиќевиќ</u>	<u>[Signature]</u>
10.	<u>Марија Ѓеѓевиќ</u>	<u>[Signature]</u>
11.	<u>Адријана Ѓеѓевиќ</u>	<u>[Signature]</u>
12.	<u>Бирјана Крстевска</u>	<u>[Signature]</u>
13.	<u>Ѓеѓевиќ</u>	<u>[Signature]</u>

Од Барателот:

1. ЛАЗАР БОЈЧИЌЕВИЌ [Signature]

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по барањето бр. УПА 13-1095 од 06.09.2021 година, Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување донесе

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЈА на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ ПЕОНАРЛО со седиште на адреса УЛ. ПАРТЕНОВИЌ ФОТОГРАФСКИ ПЛ. 19 СКОПЈЕ исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти за ХОТЕЛ од ТРЕТА категорија со ТРИ (3) ѕвезди.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши категоризација на угостителскиот објект.

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената категорија.

23.09.2021 Скопје
Датум и место



[Signature]
Комисија за категоризација
Претседател

